

PHILIPS

Безжичен домашен звучник

TAFA3



Упатство за користење

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на:
www.philips.com/support

Содржина

1	Важно	2
	Безбедност	2
	Забелешка	3
	Заштитени трговски марки	4
2	Вашиот безжичен домашен звучник	5
	Вовед	5
	Што има во кутијата	5
	Монтирање на заштитна покривка на звучник	5
	Преглед на звучникот	6
	Преглед на далечинско управување	9
3	Да почнеме	10
	Поврзете со напојување	10
	Подгответе го далечинскиот управувач	10
	Вклучено/Исклучено	11
	Прилагоди јачина	11
	Изберете го вашиот звук	11
4	Поврзување	12
	Поврзување на звучник	12
	Bluetooth® поврзување	13
	Поврзување со Auracast™ приемник	14
	Поврзување со HDMI ARC	14
	Поврзување со оптички приклучок	15
	Поврзување со USB аудио	15
	Поврзување со помошен влез	16
	Фабричко ресетирање	16
5	Поврзете ги звучниците Philips Fidelio FA3 и FT1 грамофон	17
	Auracast™ поврзување	17
	Bluetooth влез и излез поврзување	19
	Поврзување со кабел (преку RCA аудио кабел)	20
6	Апликација Philips Entertainment	22
	Преземање на апликација	22
	Спарување на апликацијата со вашиот звучник	22
	Изберете го вашиот звук	23
	Изберете извор	23
	Примете нешифриран Auracast™ пренос	24
	Примете шифриран Auracast™ пренос	24
	Далечински управувач	25
	Упатство за корисникот	25
	Надградба на фирмвер	25
7	Спецификации за производ	27
8	Решавање на проблеми	28

1 Важно

Безбедност

Прочитајте ги и разберете ги сите упатства пред да го користите овој микро музички систем.

Ако настане штета поради непочитување на упатствата, гаранцијата не се применува.



Овој симбол „молња“ покажува дека некој неизолиран материјал во уредот може да предизвика струен удар. За безбедност на сите во вашето семејство ве молиме не го отстранувајте поклопецот.

Симболот „извичник“ укажува на функции за кои треба внимателно да ја прочитате приложената литература за да спречите проблеми при користењето и одржувањето.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: За да се намали ризикот од пожар или струен удар, уредот не смее да се изложува на дожд или влага и предмети наполнети со течности како што се вазни не треба да се ставаат врз уредот.

ВНИМАНИЕ: За да спречите струен удар, вметнете го приклучокот до крај. (За региони со поларизирани приклучоци: За да спречите струен удар усогласете ја широката оштрица со широкиот отвор)



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на овој апарат.
- Никогаш не подмачкувајте делови од апаратот.
- Никогаш не го поставувајте апаратот на друга електрична опрема.
- Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Осигурете се дека секогаш имате лесен пристап до кабелот за напојување, приклучокот или адаптерот за да го исклучите уредот од струја.

- Не ги блокирајте отворите за вентилација.
- Не го монтирајте во близина на извори на топлина, како што се радијатори, уреди за греење, печки или други апарати (вклучително и појачувачи) кои создаваат топлина.
- Чувајте го апаратот подалеку од директна сончева светлина, отворен пламен или топлина.
- Производот не смее да биде изложен на капење или прскање.
- Ставете го производ на рамна, цврста и стабилна подлога.
- Не ставајте никаков извор на опасност врз производот (на пр. предмети исполнети со течност, запалени свеќи).
- Користете само приклучоци/додатоци наведени од производителот.
- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на производот. За сите сервисирања треба да се обратите на персоналот за сервисирање. Сервисирање е потребно кога производот е оштетен на некој начин, ако кабелот или утичникот е оштетен, ако е истурана течност или паднале предмети врз производот, ако производот бил изложен на дожд или влага, ако не работи соодветно или бил испуштен.
- Користење на батерија **ВНИМАНИЕ** – За спречите протекување на батеријата што може да доведе до телесна повреда, штета на имот или оштетување на апаратот:
 - Инсталирајте ги батериите правилно, + и – како што е означено на единицата.
 - Отстранете ја батеријата кога производот не се користи подолго време.
 - Батеријата (комплетот батерии или батериите што се инсталирани) не смее да се изложуваат на прекумерна топлина, како што е сонце, оган или слично.
 - Замената на батерија со неправилен тип може да ја наруши заштитата;
 - Фрлањето на батеријата во оган или во топла печка, или механичко кршење или сечење на батеријата може да доведе до експлозија.

- Ако се остави батеријата во средина со екстремно високи температури може да дојде до експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Изложувањето на батеријата на екстремно низок воздушен притисок може да доведе до експлозија или протекување на запалива течност или гас.
- Не комбинирајте стари и нови батерии. Не комбинирајте алкални, стандардни (јаглерод-цинк), или батерии што повторно се полнат (ni-cad, nimh, etc.).
- Батериите содржат хемиски супстанции. Треба да бидат соодветно отстранети
- Ако се сомневате дека батерија е проголтана или ставена во некој дел од телото, веднаш барајте медицинска помош.
- Кога ги менувате батериите, секогаш чувајте ги сите нови и користени батерии далеку од дофат на деца.
- Осигурете се дека делот за батерија е потполно безбеден откако сте ја замениле батеријата.
- Ако делот на батеријата не може потполно да се обезбеди, прекинете со користењето на производот. Чувајте го подалеку од дофат на деца и контактирајте со производителот.
- Производот не смее да биде изложен на капење или прскање.
- Онаму каде што кабелот за напојување или утичникот на апаратот се користи како уред за исклучување, уредот за исклучување треба да остане во функција.
- Користете го производот безбедно во средина со температури помеѓу 0°C и 40°C.

Забелешка

Усогласеност

Кои било промени или модификации направени на овој уред кои што не се изречно одобрени од MMD Hong Kong Holding Limited може да го понишат овластувањето на корисникот да го користи уредот. Со ова, TP Vision Europe B.V. изјавува дека производот е во согласност со основните барања и другите соодветни одредби од RED Директивата 2014/53/EU и UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Може да ја најдете изјавата за усогласеност на www.philips.com/support.



Овој производ е во согласност со барањата за радио пречки на Европската Заедница.



Вашиот производ е дизајниран и произведен со материјали од висок квалитет и компоненти кои може да се рециклираат и повторно да се користат.



Овој симбол значи дека производот не смее да се исфрлува со отпадоци од домаќинствата и треба да се однесе во соодветно место за да се рециклира. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.



Овој симбол значи дека производот содржи батерии опфатени со Европската регулатива (EU) 2023/1542 кои не може да се фрлаат со вообичаениот отпад од домаќинствата. Информирајте се за локалниот систем за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии. Следете ги локалните правила и никогаш не го фрлајте производот со вообичаениот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на стари производи помага да се спречат негативните последици по околината и човековото здравје.

Заштитени трговски марки



Логотипот Auracast™ и логоата и заштитените трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и секое користење на таквите знаци од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца. Другите заштитени трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.



Bluetooth® логотипот и логоата се регистрирани заштитени трговски марки што ги поседува Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење од MMD Hong Kong Holding Limited е според лиценца.



Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, и логото HDMI се трговски марки или регистрирани трговски марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.



LDAC и логото LDAC се трговски марки на Sony Corporation.



Логото на "Hi-Res Audio" и логото на "Hi-Res Audio Wireless" се користат под лиценца на Japan Audio Society.



Изработката на неовластени копии на материјали заштитени со авторски права, вклучувајќи компјутерски програми, датотеки, емисии и аудио снимки, може да претставува кршење на авторските права и да се смета за кривично дело. Оваа опрема не смее да се користи за такви цели.

2 Вашиот безжичен домашен звучник

Ви честитаеме што го купивте и ви посакуваме добредојде во Philips! За целосно да ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support.

Вовед


Со овој безжичен домашен звучник, можете

- Да репродуцирате аудио од Bluetooth, Auracast™ приемник, HDMI ARC, оптички влез, USB аудио влез, RCA AUX влез.

Што има во кутијата

Проверете ја и утврдете содржината на вашето пакување:

- Звучници x2
- Заштитни покривки за звучници x2
- Далечински управувач
- AAA батерии x2
- AC кабел за напојување x4
- Безбедносен лист
- Кратко упатство
- Гарантен лист




Забелешка

- Сликите, илустрациите и цртежите во ова упатство за корисници се само за пример. Вистинскиот производ може да има поинаков изглед.



Монтирање на заштитна покривка на звучник

Заштитната покривка на звучникот има магнет и може директно да се прикачи на звучникот.



Преглед на звучникот

L Примарен звучник



① **Далечински сензор**

② **LED индикатор**

- Статус на функција (видете ја табелата подолу).

③ **⏻**

- Вклучете/Исклучете го уредот.

④ **SOURCE (ИЗВОР)**

- Префрлете се на BT/Auracast™ приемник/HDMI ARC/Оптички влез/USB аудио/AUX влез извор.
- Bluetooth спарување.
- Избришете ја историјата на Bluetooth спарување.
- Повторно скенирајте ги Auracast™ TX каналите.

⑤ **SECONDARY PAIRING (СЕКУНДАРНО СПАРУВАЊЕ)**

- Притиснете за да влезете во режим на спарување на секундарниот звучник.
- Префрлете се на следниот Auracast™ TX канал.

⑥ **VOLUME (ЈАЧИНА)**

- Прилагоди јачина.

⑦ **OPTICAL IN (ОПТИЧКИ ВЛЕЗ)**

- Поврзете го со оптички аудио излез на телевизорот или на дигитален уред.

⑧ **HDMI ARC**

- Поврзете го со HDMI влез на телевизорот.

⑨ **USB AUDIO (USB АУДИО)**

- Поврзете го со лаптоп или персонален компјутер.

⑩ **L-AUX IN-R (Л-АUX ВЛЕЗ-Д)**

- Поврзете ги надворешните аудио уреди.

⑪ **COAXIAL TO SECONDARY (КОАКСИЈАЛЕН КОН СЕКУНДАРЕН)**


- Користете го коаксијалниот кабел за да го поврзете секундарниот звучник.

⑫ **AC IN~ (AC ВЛЕЗ)**

- Поврзете го AC кабелот за напојување.

Функција	Статус	Шема
Моќ	Подготвено	● Трајно црвено
	Исклучено	- Исклучено
Bluetooth	Спарување	↘●↙ Трепка сино (брзо)
	Поврзано	● Трајно сино
	Исклучено	↘●↙ Трепка сино (бавно)
Auracast™	Режим на скенирање	↘●↙ Трепка цијан (бавно)
	Поврзано	● Трајно цијан
Други извори	HDMI ARC	● Трајно портокалово
	Оптички влез	● Трајно маслинова боја
	USB аудио	● Трајно лимета зелено
	AUX влез	● Трајно розево
Поврзување со безжичен звучник	Спарување	↘○↙ Трепка бело (брзо)
	Поврзано	○ Трајно бело (10 сек)
	Исклучено	↘○↙ Трепка бело (бавно)
Поврзување со звучник со кабел	Поврзано	● Трајно зелено (10 сек)
	Репродукција на аудио со висока резолуција	● Трајно жолто (10 сек)

R Секундарен звучник



① Далечински сензор

② LED индикатор

- Статус на функција (видете ја табелата подолу).

③ PRIMARY PAIRING (ПРИМАРНО СПАРУВАЊЕ)

- Притиснете за да влезете во режим на спарување со примарен звучник.

④ COAXIAL TO PRIMARY (КОАКСИЈАЛЕН КОН ПРИМАРЕН)


- Користете коаксијален кабел за да го поврзете примарниот звучник.

⑤ AC IN~ (АС ВЛЕЗ)

- Поврзете го АС кабелот за напојување.

Функција	Статус	Шема
Моќ	Подготвено Исклучено	● Трајно црвено - Исклучено
Извор	Bluetooth Auracast™ приемник HDMI ARC Оптички влез USB аудио AUX влез	● Трајно сино ● Трајно цијан ● Трајно портокалово ● Трајно маслинова боја ● Трајно лимета зелено ● Трајно розево
Поврзување со безжичен звучник	Спарување Поврзано Исклучено	⏏ Трепка бело (брзо) ○ Трајно бело (10 сек) ⏏ Трепка бело (бавно)
Поврзување со звучник со кабел	Поврзано Репродукција на аудио со висока резолюција	● Трајно зелено (10 сек) ● Трајно жолто (10 сек)

Преглед на далечинско управување



- ① **⏻**
 - Вклучете/Исклучете го уредот.
- ② **BT (BLUETOOTH)/🔊**
 - Притиснете за да изберете режим на приемник Bluetooth или Auracast.
 - Притиснете и држете повеќе од 3 секунди за да активирате / деактивирате Auracast режим на пренос.
- ③ **VOL + (ЈАЧИНА НА ЗВУК +)**
 - Зголеми гласност.
- ④ **⏮**
 - Прескокнете на претходната нумера.
 - Во режим Auracast, префрлете се на претходно нешифрирано емитување.
 - Притиснете и задржете за премотување назад.
- ⑤ **VOL - (ЈАЧИНА НА ЗВУК -)**
 - Намали гласност.

- ⑥ **🔊**
 - Исклучете го или вратете го повторно звукот.
- ⑦ **- TREBLE + (- ВИСОКИ +)**
 - Прилагоди ниво на високи тонови.
- ⑧ **- BASS + (- БАС +)**
 - Прилагоди го нивото на бас.
- ⑨ **OPT/HDMI ARC (ОПТИЧКИ/HDMI ARC)**
 - Притиснете за да изберете Оптички влез или HDMI ARC извор.
- ⑩ **AUX/USB**
 - Притиснете за да изберете AUX влез или USB аудио влез извор.
- ⑪ **▶||**
 - Започнете или паузирајте ја репродукцијата.
- ⑫ **▶▶**
 - Прескокнете до следната нумера.
 - Во режим Auracast, префрлете се на следно нешифрирано емитување.
 - Притиснете и задржете за премотување напред.
- ⑬ **SOUND (ЗВУК)**
 - Изберете поставка на звук (Баласиран/Топол/Јасен/Мокен/Чист/Прилагоден).

3 Да почнеме

Секогаш следете ги упатствата од овој дел според редоследот.


Поврзете со напојување

Внимание

- Ризик од оштетување на производ! Осигурете се дека напонот на напојување одговара со вредноста на напонот отпечатена на задниот или на долниот дел од производот.
- Ризик од струен удар! Пред да го вклучите АС кабелот за напојување, осигурете се дека приклучокот е безбедно фиксиран, кога го исклучувате АС кабелот за напојување, секогаш повлекувајте го приклучокот, никогаш не го повлекувајте кабелот.
- Пред да го поврзете АС кабелот за напојување, уверете се дека сте ги завршиле сите други поврзувања.

Поврзете го АС IN~ приклучникот на звучникот со приклучокот на сидот со користење на приложениот АС кабел за напојување.

→ Кога ќе се поврзе звучникот со АС напојување, LED светлото е трајно црвено.




Подгответе го далечинскиот управувач

- Дадениот далечински управувач овозможува уредот да се управува од далечина.
- Дури и кога далечинскиот управувач се користи во рамки на ефективниот опсег од 19,7 стапки (6m), операциите на далечинскиот управувач можеби нема да функционираат ако има некои препреки помеѓу единицата и далечинскиот управувач.
- Ако далечинскиот управувач работи близу други производи кои генерираат инфрацрвени зраци, или ако други далечински управувачи кои користат инфрацрвени зраци се користат близу единицата, тој може да работи неправилно. И обратно, другите производи може да работат неправилно.

Подгответе го далечинскиот управувач

За да ставите батерија на далечински управувач:

- 1 Отворете ја преградата за батерии.
- 2 Вметнете ги доставените батерии AAA со точниот поларитет (+/-) како што е наведено.
- 3 Затворете ја преградата за батерии.



Мерки за претпазливост во врска со батериите

- Уверете се дека ги вметнувате батериите со соодветен позитивен „⊕“ и негативен „⊖“ поларитет.
- Користете батерии од ист тип. Никогаш не користете различни типови на батерии заедно.
- Може да се користат или заменливи батерии или батерии што не се полнат. Проверете ги мерките за претпазливост на нивните етикети.
- Внимавајте на вашите нокти кога го отстранувате капакот на батеријата и батеријата.
- Не го испуштајте далечинскиот управувач.
- Не дозволувајте нешто да влијае на далечинскиот управувач.
- Не истурајте вода или каква било течност врз далечинскиот управувач.
- Не го оставајте далечинскиот управувач врз мокар предмет.
- Не го оставајте далечинскиот управувач на директна сончева светлина или близу извори на прекумерна топлина.
- Отстранете ја батеријата од далечинскиот управувач ако не го користите подолг период, бидејќи може да дојде до корозија или истекување на батериите и да предизвика телесна повреда и / или оштетување на предмети и / или пожар.
- Не користете други батерии освен оние што се наведени.
- Не комбинирајте нови батерии со стари.
- Никогаш не ја полнете батеријата освен ако не е потврдено дека е тип што може да се полни.

Вклучено/Исклучено

- Притиснете  за да го вклучите уредот.
↳ Производот се префрлува на последниот избран избор.
- Притиснете  за да го префрлите уредот на „Подготвеност“.
↳ LED е трајно црвено.



Забелешка

- Производот се префрлува на режим на подготвеност после 15 минути неактивност.

Прилагоди јачина

Додека слушате, притиснете **VOL+/-** на далечинското или ротирајте го **VOLUME** на задниот дел од примарниот звучник за да ја прилагодите јачината.

Изберете го вашиот звук

Може да го изберете совршениот звук за вашата музика.

Изберете ефект на изедначување (EQ)

Притиснете го копчето **SOUND** на далечинскиот управувач за да изберете однапред дефинирани режими на звук кои ќе одговараат на вашето музика: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.

Поставки за подобрување на звук

Во балансиран EQ:

- притиснете **-TREBLE+** на далечинскиот управувач за да го прилагодите интензитетот на звукот на излезот на високи тонови.
- притиснете **-BASS+** на далечинскиот управувач за да го прилагодите интензитетот на звукот на излезот на бас звуци.
↳ Ако прилагодувањето ја достигне максималната вредност, ќе слушнете звук за предупредување.

Во ПРИЛАГОДЕН EQ, може рачно да го прилагодите звукот на апликацијата според тоа каков звук предпочитате.

4 Поврзување

Поврзување на звучник


Користете еден од следните методи за да ги поврзете звучниците

Автоматско спарување

Притиснете  за да го вклучите примарниот звучник, примарниот и секундарниот звучник автоматски ќе се спарат

↳ Ќе слушнете гласовно известување.

↳ LED трепка бело.



Совет


- Не притискајте на копчето **PRIMARY PAIRING** или **SECONDARY PAIRING** на задниот дел од звучниците, освен за рачно спарување.

Рачно спарување

- 1 Вклучете го уредот, притиснете и држете **SECONDARY PAIRING** на задниот дел од примарниот звучник 3 секунди и **PRIMARY PAIRING** на задниот дел од секундарниот звучник 3 секунди за да влезете во режим на спарување на примарен и секундарен звучник.

↳ Ќе слушнете гласовно известување.


↳ LED трепка бело.



- 2 Повторно притиснете **SECONDARY PAIRING** и **PRIMARY PAIRING** на задниот дел од звучниците за да го потврдите спарувањето.

↳ Ќе слушнете гласовно известување.

- 3 Кога поврзувањето е успешно, LED и на примарниот и на секундарниот звучник ќе свети трајно бело.




Забелешка

- Кога примарниот и секундарниот звучник се спаруваат безжично, звучниците автоматски ќе се поврзат повторно откако ќе се рестартираат (ќе се вклучат/исклучат).

Поврзување со жица


Поврзете **COAXIAL TO SECONDARY** на задниот дел од примарниот звучник и **COAXIAL TO PRIMARY** на задниот дел од секундарниот звучник со коаксијален аудио кабел (не е доставен).

↳ Кога примарниот и секундарниот звучник се поврзани со кабел, LED на двата звучника ќе свети зелено.



Bluetooth® поврзување

- 1 Притиснете **BT** /  на далечинскиот управувач или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете Bluetooth режим.
↳ LED трепка сино.




- 2 На уредот Bluetooth префрлете се на Bluetooth, пребарајте и изберете **[Philips Fidelio FA3]** за да го започнете поврзувањето.

- 3 Изберете **[Philips Fidelio FA3]**.


Ако е успешно поврзан:

↳ Ќе слушнете гласовно известување.

↳ LED свети трајно сино.



- 4 Пуштајте музика преку вашиот уред.




Користете го дадениот далечински управувач за да контролирате репродукција.

- За да ја зголемите и намалите гласноста, притиснете **VOL+/-**.
- За пауза/повторна репродукција, притиснете **II**.
- За да прескокнете нумера, притиснете **II/I<<**.

Исклучување на Bluetooth®

- Префрлете се на друг извор од уредот;
- Да ја оневозможите функцијата од вашиот Bluetooth® уред.
- Притиснете и држете **BT** /  на далечинскиот управувач 3 секунди или на **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник 3 секунди за да се исклучи Bluetooth врската.
Ако е успешно исклучено:
↳ Ќе слушнете гласовно известување.
↳ LED трепка сино.



Избришете ги Bluetooth® спојувачките записи

- Притиснете и држете **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник 8 секунди во режим на исклучување.




Забелешка

- Ефективниот опсег на работа помеѓу оваа единица и вашиот уред со вклучен Bluetooth е приближно 10 метри (слободен простор).
- Не е гарантирана компатибилност со сите Bluetooth® уреди.
- Секоја препрека помеѓу единицата и уредот може да го намали опсегот на работа.
- Чувајте го подалеку од други електронски уреди кои може да предизвикаат попречување.
- Апаратот ќе се исклучи кога ќе го поместите уредот надвор од опсегот на работа.

Поврзување со Auracast™ приемник


- 1 На вашиот уред што поддржува Auracast™ пренос, следете ги упатствата за да овозможите Auracast™ пренос.
- 2 Притиснете **BT** /  на далечинскиот или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете Auracast™ режим на приемник.
 - ↳ Ќе слушнете гласовно известување.
 - ↳ LED трепка цијан.



- 3 Ако звучникот е вклучен во режим на приемник Auracast™ за прв пат или списокот со станица е празен, звучникот автоматски ќе започне да скенира, потоа нешифрираниот пренос со најсилен сигнал се емитува автоматски.
 - ↳ LED свети трајно цијан.



- 4 Ако сакате да примите шифрирани преноси на вашиот уред за пренос со Auracast™, следете ги упатствата за вашиот уред за пренос Auracast™ и внесете ја лозинката за вашиот уред за пренос Auracast™.



- 5 Користете го дадениот далечински управувач за да контролирате репродукција.
 - За да ја зголемите и намалите гласноста, притиснете **VOL+/-**.

Забелешка


- Кога приемникот Auracast™ е поврзан, притиснете **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник 3 секунди за да ги скенирате повторно каналите за Auracast™.
- Кога Auracast™ приемникот е поврзан со повеќе Auracast™ канали на приемник, притиснете го копчето **SECONDARY PAIRING** на задниот дел од примарниот звучник за да се префрлите на следниот нешифриран канал за пренос Auracast™.

Исклучување на Auracast™ приемник


- Префрлете се на друг извор од уредот;
- Исклучете Auracast™ приемник на вашиот уред за пренос Auracast™.
 - Ако исклучувањето е успешно,
 - ↳ LED трепка цијан.

Поврзување со HDMI ARC

- 1 Поврзете го **HDMI ARC** приклучокот на задниот дел од примарниот звучник со HDMI OUT приклучокот на телевизорот со HDMI кабел (не е доставен).



- 2 Притиснете **HDMI ARC** на далечинскиот управувач или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете HDMI ARC режим.
 - ↳ LED индикаторот свети трајно портокалово.




3 На вашиот телевизор, вклучете ги HDMI-CEC операциите. За повеќе детали, погледнете го упатството за користење на телевизорот.

- Конекторот HDMI ARC на телевизорот може да биде поинаку означен. За повеќе детали, погледнете го упатството за користење на телевизорот.

4 Со користење на HDMI кабел за големи брзини, поврзете го **HDMI ARC** конекторот на задниот дел од примарниот звучник **HDMI ARC** конекторот на телевизорот.

Забелешка

- Вашиот телевизор мора да ги поддржува HDMI-CEC и ARC функциите. HDMI-CEC и ARC мора да бидат поставени на Вклучено.
- Методот за поставување на HDMI-CEC и ARC може да се разликува во зависност од телевизорот. За детали за функцијата ARC, погледнете во упатството за корисници на вашиот телевизор.
- Осигурете се дека користите HDMI кабли кои ја поддржуваат функцијата ARC.
- Користете кабел HDMI чија должина не надминува повеќе од 3 метри.




Забелешка

- Користете оптички кабел чија должина не надминува 3 метри.


Поврзување со USB аудио

1 Поврзете ја **USB AUDIO** портата на задниот дел од примарниот звучник со USB портата на лаптоп/персонален компјутер со USB кабел (не е доставен).



2 Притиснете **USB** на далечинскиот управувач или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете USB аудио режим.

→ LED е трајно лимета зелено.



3 Користете го доставениот далечински управувач за основни контроли на звучниците.


- За да ја зголемите и намалите гласноста, притиснете **VOL+/-**.
- За пауза/повторна репродукција, притиснете **II**.
- За да прескокнете нумера, притиснете **II/II**.

Забелешка

- Користете USB кабел чија должина не надминува 3 метри.

Поврзување со оптички приклучок

1 Користете оптички кабел (не е доставен) за да го поврзете приклучокот **OPTICAL IN** на задниот дел од примарниот звучник со приклучокот **OPTICAL OUT** на надворешниот аудио уред.




2 Притиснете **OPT** на далечинскиот управувач или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете оптички режим.

→ LED индикаторот свети трајно во маслинеста боја.


Поврзување со помошен влез

- 1 Поврзете ги приклучоците **L-AUX IN-R** на задниот дел од примарниот звучник со приклучоците **AUX OUT** на надворешните аудио уреди со кабел RCA (не е доставен).



- 2 Притиснете **AUX** на далечинскиот управувач или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете режим AUX влез.

↳ LED свети постојано розово.



Забелешка

- Користете кабел RCA чија должина не надминува 3 метри.

Фабричко ресетирање

Ресетирајте го уредот на стандардни поставки:

Кога звучникот е вклучен, притиснете и држете ги копчињата **SOURCE** и **SECONDARY PAIRING** на задниот дел од примарниот звучник 5 секунди.

↳ Ќе слушнете гласовно известување.

↳ Уредот е вратен на фабричко ресетирање и влегува во режим на подготвеност.



Забелешка




- Потребно е рачно спарување на звучниците откако ќе се вратат фабричките поставки.

5 Поврзете ги звучниците Philips Fidelio FA3 и FT1 грамофон

Овој дел ви помага да го поврзете грамофонот Fidelio FT1 и звучниците FA3.

 **AURACAST**

 **Bluetooth®**




Поврзување	Одете на страница
A Auracast™ поврзување	17
B Bluetooth влез и излез поврзување	19
C Поврзување со жица	20


A Auracast™ поврзување

FT1

- 1 Притиснете го копчето **PAIRING/**  за да се префрлите на извор Фоно/Bluetooth/Диск.



- 2 Во Фоно/Bluetooth/Диск извор, притиснете и држете го копчето  на грамофонот 3 секунди или изберете **Source Control** на апликацијата Philips Entertainment () /Auracast™ пренос за да влезете во Auracast™ пренос.




На апликацијата Philips Entertainment App, внесете General Settings, изберете **Public** (нешифриран пренос) или **Personal** (шифриран пренос) од Auracast™ пренесувачот.

- Кога е избран нешифриран пренос, LED 2 свети постојано виолетово и ќе слушнете звучен сигнал од вашиот грамофон.
- Кога е избран шифриран пренос, LED 2 свети постојано киличарно и ќе слушнете звучен сигнал од грамофонот.

3 Може да емитувате кон било кој број од производи со вклучен Auracast™. Следете го упатството за да овозможите Auracast™ поврзување.

4 Ако каналот за пренос на Auracast е шифриран, производите на приемникот на Auracast треба да внесат лозинка за да може да го слушаат.

- Штом ќе се поврзе, LED на производи со вклучен Auracast™ (Fidelio FA3) ќе светат трајно цијан.




5 Притиснете го копчето **PAIRING**/ за да менувате помеѓу Фоно/Диск/Bluetooth за да пуштате аудио извори.

Исклучување на Auracast™ пренос


- Притиснете и држете го копчето  на вашиот грамофон 3 секунди за да излезе Auracast емитување од вашиот грамофон.
↳ LED 2 трепка виолетово или киличарно.

FA3


- 1 На вашиот уред што поддржува Auracast™ пренос, следете ги упатствата за да овозможите Auracast™ пренос.
- 2 Притиснете **BT**/ на далечинскиот или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете Auracast™ режим на приемник.
↳ Ќе слушнете гласовно известување.
↳ LED трепка цијан.



- 3 Ако звучникот е вклучен во режим на приемник Auracast™ за прв пат или списокот со станица е празен, звучникот автоматски ќе започне да скенира, потоа нешифрираниот пренос со најсилен сигнал се емитува автоматски.
↳ LED свети трајно цијан.



- 4 Ако сакате да примите шифрирани преноси на вашиот уред за пренос со Auracast™, следете ги упатствата за вашиот уред за пренос Auracast™ и внесете ја лозинката за вашиот уред за пренос Auracast™.



- 5 Користете го дадениот далечински управувач за да контролирате репродукција.

- За да ја зголемите и намалите гласноста, притиснете **VOL+/-**.



Забелешка

- Кога приемникот Auracast™ е поврзан, притиснете **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник 3 секунди за да ги скенирате повторно каналите за Auracast™.
- Кога Auracast™ приемникот е поврзан со повеќе Auracast™ канали на приемник, притиснете го копчето **SECONDARY PAIRING** на задниот дел од примарниот звучник за да се префрлите на следниот нешифриран канал за пренос Auracast™.

Исклучување на Auracast™ приемник

- Префрлете се на друг извор од уредот;
 - Исклучете Auracast™ приемник на вашиот уред за пренос Auracast™.
- Ако исклучувањето е успешно,
→ LED трепка цијан.


B Bluetooth влез и излез поврзување

FT1


- 1 Притиснете го копчето **PAIRING/** за да се префрлите на Фоно/Диск извор.



- 2 Во извор Фоно/диск, притиснете го копчето **BT OUT** за да влезете во Bluetooth излез режим на спарување.
→ LED1 трепка бело.



- 3 Уверете се дека вашиот уред со вклучен Bluetooth е во режим на спарување.
- 4 Грамофонот автоматски почнува да скенира и се поврзува со најблискиот уред со вклучен Bluetooth или со уредот со најсилен сигнал.
- 5 Штом ќе се поврзе, ќе слушнете звучен сигнал од грамофонот.
→ LED2 свети трајно бело.



Исклучување на BLUETOOTH ИЗЛЕЗ

Притиснете и држете го копчето **BT OUT** 3 секунди.

↳ LED 2 се менува од трајно бело во бело трепкање.




Забелешка

- Ако спарувањето не успее, притиснете го копчето BT OUT повторно за да изврши скенирање на уреди со вклучен Bluetooth.

FAQ


- Притиснете **BT** / на далечинскиот управувач или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете режим Bluetooth и да влезе во режим на спарување.
↳ LED трепка сино.



- Ако е успешно поврзан:
↳ Ќе слушнете гласовно известување.
↳ LED свети трајно сино.



- Пуштајте музика преку вашиот уред.




Користете го дадениот далечински управувач за да контролирате репродукција.

- За да ја зголемите и намалите гласноста, притиснете **VOL+/-**.
- За пауза/повторна репродукција, притиснете **II**.
- За да прескокнете нумера, притиснете **►I◄**.


С Поврзување со кабел (преку RCA аудио кабел)

FT1


- Поврзете го кабелот RCA (не е вклучен) со надворешен звучник.
↳ ЦРВЕН приклучок - Поврзете во R-излез на канал.
↳ БЕЛ приклучок - Поврзете во L-излез.



- Поставете го прекинувачот на LINE излез на задниот дел од Fidelio FT1 како подолу.




- 1 Поврзете ги приклучоците **L-AUX IN-R** на задниот дел од примарниот звучник со приклучоците **AUX OUT** на Fidelio FT1 со кабел RCA (не е вклучен во пакетот).



- 2 Притиснете **AUX** на далечинскиот управувач или **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да изберете режим AUX влез.

→ LED свети постојано розово.



Забелешка

- Користете кабел RCA чија должина не надминува 3 метри.

- 3 Користете го дадениот далечински управувач за основните контроли на звучниците.

- За да ја зголемите и намалите гласноста, притиснете **VOL+/-**.

6 Апликација Philips Entertainment

Преземање на апликација




Скенирај го QR кодот/притисни го копчето „Преземи“ или барај „Philips Entertainment“ во Apple App Store или Google Play за да ја преземеш апликацијата.



philips.to/entapp

Апликацијата за слушалките Philips Entertainment ве прави одговорни за музиката што ја слушате. Може да го користите вашиот паметен уред за лесно да го избирате стилот на звук што го сакате, да менувате извори и друго.

Спарување на апликацијата со вашиот звучник






- 1 Стартувајте ја апликацијата Philips Entertainment на вашиот мобилен апарат.
- 2 Уверете се дека вашиот мобилен уред го овозможил Bluetooth поставувањето.
- 3 Ако ја поврзувате апликацијата Philips Entertainment со вашиот звучник за прв пат, од вас ќе се побара да ја спарите апликацијата со звучник.
- 4 Притиснете **SOURCE** на задниот дел од примарниот звучник за да овозможите апликацијата да го открие и контролира.

Изберете го вашиот звук

Може да го изберете совршениот звук за вашата музика.



Изберете ефект на изедначување (EQ)

Притиснете ја иконата  на апликацијата за да иберете однапред дефинирани режими на звук што одговараат на вашата музика: **BALANCED/WARM/BRIGHT/POWERFUL/CLEAR/CUSTOM**.




Изберете извор

Притиснете ја иконата  на апликацијата за да изберете **HDMI ARC/Bluetooth/Auracast™ receiver/Optical/USB Audio/AUX In**.




Примете нешифриран Auracast™ пренос

1 Изберете Auracast™ receiver извор.




2 Притиснете [**Auracast™ broadcasts**] за да влезете во список за пренос на Auracast™.




3 Кога е избран **нешифриран** извор на репродукција од мобилен телефон или донгл, звучникот ќе го бара и ќе се поврзе со него.

↳ Осигурете се дека сте го активирале Auracast™ емитување на вашиот телефон, донгл или производ.




Примете шифриран Auracast™ пренос

1 Изберете Auracast™ receiver извор.




2 Притиснете [**Auracast™ broadcasts**] за да влезете во список за пренос на Auracast™.




3 Кога е избран **шифриран** извор на репродукција од мобилен телефон, донгл или производ, ќе побара од вас да внесете лозинка. Внесете ја истата лозинка што сте ја внеле кога сте го поставувале Auracast™ емитување од вашиот мобилен телефон, донгл или производ.

↳ Осигурете се дека сте го активирале Auracast™ broadcast на вашиот телефон, донгл или производ.




Далечински управувач

Притиснете ја иконата  за да влезете и да го користите мобилниот уред преку апликацијата Philips Entertainment како далечински управувач за да работи микро звучникот.



Упатство за корисникот


За повеќе информации како да го користите овој производ, притиснете на иконата  на апликацијата што може да ја најдете на [User Manual] и [Quick Start Guide].




Надградба на фирмвер

За да ги добиете најдобрите карактеристики и поддршка, ажурирајте го вашиот производ со најновата верзија на фирмвер.

Фирмвер за MCU може да се надгради во најновата верзија преку апликацијата Philips Entertainment. Одете на **Firmware Update** и притиснете **Download & Update**. Ако надградбата е дозволена, иконата **Download & Upgrade** може да се притисне за да се продолжи автоматски.



Штом производот ќе се поврзе со апликацијата Philips Entertainment, тој ќе добие ажурирање преку безжична врска. Секогаш надградувајте со најнова верзија на фирмвер за да ги подобрите работата на овој производ.



7 Спецификации за производ

Забелешка

- Информацијата за производот е предмет на промена без претходно известување.

Општи информации

Снабдување со енергија	100-240V~ 50/60Hz
Потрошувачка на енергија	<30W
ЕКО потрошувачка на енергија	<0,5W
Димензии (Ш x В x Д)	170x303x211 милиметри
Тежина (главна единица)	6,798 кг.
Работна температура	0-40°C

Појачало

Вкупна излезна моќ	2x50W RMS (2x100W Максимум.)
Излезна моќ на висок тон	15W RMS (30W максимум.)/Ch.
Излезна моќ на мид вуфер	35W RMS (70W максимум.)/Ch.
Одговор на фреквенција	40 Hz - 40 kHz
Сооднос на сигнал и шум	>75dB
Вкупна хармонична дисторзија	≤1%

Звучник

Импеданса	8Ω (Високотонец) 4Ω (Бас)
Високотонец	1" високотонец со титаниумска купола и задна комора
Мид вуфер	5" конус со стаклени влакна

Bluetooth®

Bluetooth® верзија	V5.4
Bluetooth® профили	A2DP, AVRCP
Bluetooth® опсег на фреквенција	2402 - 2480 MHz
Максимална моќ на трансмисија	≤ 9 dBm
Bluetooth® домет	Приближно.10 м.

Поддржани аудио формати

HDMI ARC	PCM 44,1KHz, 48KHz, 96KHz
Оптички влез	PCM 44,1KHz, 48KHz, 96KHz
Bluetooth®	SBC, AAC, LC3, LDAC

Поврзување на звучник

Безжично поврзување	2,4 GHz
Поврзување со жица	Коаксијален аудио кабел

Далечински управувач

Растојание / Агол	6m / 30°
Тип на батерија	AAA (1,5Vx2)

8 Решавање на проблеми



Предупредување

- Никогаш не го отстранувајте кукиштето на производот.

За гаранцијата да биде валидна, никогаш не обидувајте се сами да го поправите производот. Ако се соочите со проблеми при користењето, проверете ги следните работи пред да побарате сервис. Ако проблемот не се реши, одете на веб-страницата на Philips (www.philips.com/support). Кога контактирате со Philips, уверете се дека уредот е во близина и достапни се бројот на модел и сервискиот број.

Не се вклучува

- Проверете дали АС кабелот за напојување на уредот е правилно поврзан.
- Проверете дали има струја во АС приклучникот.
- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Нема звук или лош звук

- Прилагоди јачина на звук.
- Прилагодете ја јачината на поврзаниот уред.
- Уверете се дека вашиот Bluetooth уред е во рамки на работниот режим.

Единицата не реагира

- Исклучете го и повторно вклучете го АС кабелот за напојување, а потоа повторно вклучете ја единицата.
- Како функција за заштеда на енергија, системот автоматски се исклучува 15 минути по завршувањето на репродукцијата на песната, ако не е извршена никаква контрола.

Далечинскиот управувач не работи

- Пред да притиснете на кое било копче за функција, прво изберете го соодветниот извор со далечинскиот управувач наместо на главната единица.
- Намалете го растојанието помеѓу далечинскиот управувач и уредот.
- Вметнете ги батериите со поларитет (+/-) поставен како што е наведено.
- Заменете ги батериите.
- Насочете го далечинскиот управувач директно кон сензорот на предниот дел од единицата.

Квалитетот на аудиоот е лош после поврзување со уред овозможен од Bluetooth

- Bluetooth приемот е лош. Поместете го уредот поблизу до звучникот или отстранете ги пречките помеѓу нив.

Не е достапна репродукција на музика на овој уред дури и по успешна Bluetooth врска

- Уредот не може да се користи да се репродуцира музика преку оваа единица безжично.

Не може да се поврзе со вашиот Bluetooth уред

- Уредот не ги поддржува профилите што се потребни за оваа единица.
- Функцијата Bluetooth на уредот не е овозможена. Проверете во упатството за користење на вашиот уред за да дознаете како да ја активирате оваа функција.
- Оваа единица не е во режим на спарување.
- Оваа единица е веќе поврзана со друг уред со вклучен Bluetooth. Исклучете го тој уред и обидете се повторно.

Спарениот мобилен уред постојано се поврзува и исклучува

- Bluetooth приемот е лош. Приближете го уредот поблизу до оваа единица или отстранете ги препреките помеѓу нив..
- Некои мобилни телефони може постојано да се поврзуваат и исклучуваат кога остварувате или завршувате повици. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.
- За некои уреди, Bluetooth поврзувањето може да се деактивира автоматски како карактеристика за заштеда на енергија. Тоа не укажува на неправилно работење на оваа единица.



MMD Hong Kong Holding Limited. Сите права се задржани. Спецификациите се предмет на промена без известување.

Philips и Philips Shield Emblem се регистрирани заштитени трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и ние ги користиме според лиценца. Овој производ е произведен од и се продава во надлежност на MMD Hong Kong Holding Limited или некоја од нивните подружници, и MMD Hong Kong Holding Limited е гарантор во однос на овој производ.